

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ц.о.

Бр. _____
2020 година
КРИВА ПАЛАНКА

Врз основа член 42 од Законот за средно образование (*Службен весник на Република Македонија* 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 16/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2014, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018) член 40 од Статутот на средното општинско училиште *Ѓорче Петров* Крива Паланка, Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2020/21 година во Република Северна Македонија, Училишната комисија за запишување ученици во средното општинско училиште *Ѓорче Петров* Крива Паланка, објавува

О Г Л А С
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА
ВО СОУ ЃОРЧЕ ПЕТРОВ КРИВА ПАЛАНКА
ВО УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА
-прво пријавување-

- 1. Во прва година слободни места има за 340 ученици во 10 паралелки:**
- Гимназиско образование -170 ученици , 5 паралелки, 60 минимум поени**
 - Машинска струка-68 ученици, 2 паралелки**
 - машински техничар , 4 год. траење 34 ученици,1 пар., 45 мин. поени**
 - автомеханичар - 3 годишно траење 34 ученици,1 пар. 30 минимум поени;**
 - Електротехничка струка-34 ученици,1 паралелка**
 - електротехничар за компјутерска техника и автоматика -4 годишно траење , 34 ученици, 1 пар.,55 минимум поени;**
 - Угостителско –туристичка струка, 34 ученици, 1 паралелка**
 - готвач/келнер - 3 годишно траење за 34 ученици , 30 мин. поени**
 - Текстилно-кожарска струка- 34 ученици, 1 паралелка**
 - Конфекционер -3 годишно траење за 34 ученици, 30 минимум поени**

2. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Запишување на учениците во учебната 2020/21 да се врши под услови и на начин утврден со Законот за средно образование, Законот за стручно образование и обука, Конкурсот за запишување ученици...и овој оглас.

Бесплатен превоз на учениците кои ќе се запишат во прва година, нема да биде обезбеден ако избраниот вид на образование (струка) го има во општината односно регионот од каде доаѓа.

Наставата се изведува на македонски јазик и кирилско писмо.

Услови за запишување на учениците се :

- да имаат завршено основно образование;
- да не се постари од 17 години;
- да се определиле за план и програма за еден од следните видови образование;
- а) гимназиско образование;
- природно-математичко подрачје (комбинација А)
- природно-математичко подрачје (комбинација Б),
- општествено-хуманистичко подрачје (комбинација А),

- општествено-хуманистичко подрачје (комбинација Б),
- јазично-уметничко подрачје (комбинација А),
- јазично-уметничко подрачје (комбинација Б)
 - б) стручно образование и обука,
 - машинска струка
- машински техничар, четиригодишно траење;
- автомеханичар, тригодишно траење ;
 - електротехничка струка
 - електротехничар за компјутерска техника и автоматика
 - угостителско –туристичка струка
- готвач/келнер
- Текстилно-кожарска струка
 - Конфекционер, тригодишно траење
 - да ги исполнуваат критериумите утврдени со овој оглас.

Ученици од ромската етничка заедница може да се запишат ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно огласот за соодветни наставни планови и програми и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаење и вештини во училиштето.

3. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При пријавување учениците треба да ги поднесат следните документи.

- пријава за запишување која ученикот ја подигнува во училиштето и е бесплатна;
- оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
- диплома од освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари и државни натпревари по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за структурата односно изборното подрачје
- извод од матична книга на родени (без оглед на датумот на издавање)

4. РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ

Прво пријавување и запишување на учениците е на 16 и 17 јуни 2020 а ранг листите со резултатите од запишување и слободните места ќе се објават на 18 јуни 2020 година.

Доколку се пријават поголем број ученици од планираниот број со еднаков број поени, ќе се организира квалификационото тестирање на 22 јуни 2020 година а конечните листи ќе се објават на 22 јуни 2020 година.

По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа.

Доколку и после првото пријавување има слободни места второто пријавување и запишување ќе се врши на 24 и 25 06 2020 година за што училиштето ќе објави интересен оглас.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Критериуми за избор на учениците се:

- среден успех на ученикот од VI-IX одделение;
- среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за структурата);
 - диплома од освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од

Министерството за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за структурата односно изборното подрачје -средна вредност од поени добиени за поведење;

За средниот успех од VI-IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од VI, VII, VIII и IX одделение се собира, се дели со четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за структурата), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и државни натпревари може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари -5 поени, за освоено место од државни: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место. На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

За средната вредност од поените за поведење од VI-IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени (примерно поведење се вреднува со 5 поени, добро поведење се вреднува со 3 поен и незадоволително поведење со 0 поени. Средна вредност е збирот од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени.

За учениците кои деветто одделение го завршиле во Република Северна Македонија, а едно, две или три одделенија VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветтото одделение и важат истите критериуми за избор на учениците дадени погоре .

Училиштето препорачува:

-документите да не се праќаат по пошта;

-пријавувањето се врши лично од ученикот т.е. родителот или старателот;

Училиштето напоменува;

-доколку има слободни места, училиштето на огласна табла ќе го огласи бројот на слободните места и утврдениот минимум поени согласно наведеното во огласот под реден број 4.

Составен дел на огласот е прегледот на наставни предмети од основното воспитание и образование кои се предвидени во критериумите за избор на ученици.

23. 04 2020 година
Крива Паланка

Претседател на училишната комисија,
ДИРЕКТОР,
Габриела Стаменковска